

**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**  
**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**  
**ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ**

**Окџомери 2019**

## **1.1 ВОВЕД**

Дирекцијата за радијациона сигурност и најаму го продолжува процесот на стратешко планирање на своите активности во наредниот тригодишен период 2020-2022 година. Како и во секој циклус на ревидирање на стратешкиот план на Дирекцијата и овој пат се поставени насоките и целите на Дирекцијата во чија основа се наоѓаат стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија за интеграција на Република Северна Македонија во Европската Унија и НАТО, како и со приоритетите на НПАА. При тоа се обезбедува континуитет во неговото креирање во однос на преходните цели и активности, а воедно се земени предвид и барањата кои произлегуваат од новото време во областа на заштитата од јонизирачко зрачење, радијациона сигурност и нуклеарната безбедност. Нејриспирасната и објективна анализа е возможна во утврдување на приоритетите и плановите во иднина. Анализирани се постоечките и процесите, институционалните капацитети, како и можностите од нивно зајакнување, а особено зајакнување на човечките ресурси, со оглед на нивната значајна улога за целосно извршување на поставените цели и приоритети.

По извршената анализа притоа е кон внимателно утврдување на приоритетите и целите на Дирекцијата се изврши соодветна правилна дистрибуција на расположливите финансиски средства на Дирекцијата на висински потребните проекти и програми.

Ревидираниот стратешки документ за наредниот тригодишен период целосно е во функција на зголемување на заштитата од јонизирачко зрачење, радијациона сигурност и нуклеарната безбедност во Република Северна Македонија и во насока на подобрување на квалитетот на здравјето на населението и подобро животно средина.

## **1.2. МИСИЈА**

Воспоставување на ефикасен систем за контрола над сите извори на јонизирачко зрачење, обезбедување сигурно и безбедно управување и постопување со радиоактивен/нуклеарен материјал и радиоактивен отпад со цел заштита од изложеност на јонизирачко зрачење на населението, работно изложени лица и животно средина.

## **1.3. ВИЗИЈА**

Обезбедување на највисок степен на радијациона заштита на населението, професионално изложени лица и животно средина во Република Северна Македонија согласно највисоките меѓународни стандарди.

#### **1.4. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ**


*Дирекцијата ѝ врши следниве работи:*

- 1) ја води постајката на пријавување, издавање на дозвола и контрола на извориште на јонизирачко зрачење;*
- 2) ѝ утврдува интервенционите нивоа и условите за радијациона заштита и сигурност;*
- 3) издава и одзема дозволи за вршење на дејност со извори на јонизирачко зрачење;*
- 4) презема интервенции во случај на вонреден настан;*
- 5) ѝ утврдува изложувањата кои се исклучени со одредени активности и иземањата на извориште на јонизирачко зрачење со ниска активност протешана со одредени активности;*
- 6) води Национален регистар на извориште на јонизирачко зрачење и на професионално изложени лица, како и регистар за нуклеарен материјал;*
- 7) врши надзор над стручните работи на правните лица кои работат со извори на јонизирачко зрачење преку овластена стручна институција;*
- 8) соработува со други органи на управата и институции во врска со работите што се во надлежност на Дирекцијата;*
- 9) се грижи за обука на одговорни лица за радијациона заштита и на лицата кои работат со извори на јонизирачко зрачење;*
- 10) иницира истражување во областа на заштитата од јонизирачко зрачење, на радијациона сигурност и нуклеарна безбедност;*
- 11) воспоставува соодветен начин за информирање на населението во врска со заштитата од јонизирачко зрачење;*
- 12) ја утврдува висината на проширотите за издавање на дозволи и лиценци;*
- 13) води евиденција и контрола на вклучениот нуклеарен материјал во Република Северна Македонија;*
- 14) изработува План за заштита на населението во случај на радијационен вонреден настан во Република Северна Македонија;*
- 15) заверува сертификации за присуство на радионуклиди во производите;*
- 16) планира и спроведува меѓународна соработка во областа на јонизирачко зрачење;*
- 17) врши инспекциски надзор;*
- 18) врши контрола над управувањето со радиоактивен отпад;*
- 19) врши контрола над транспортот на радиоактивни материјали и*
- 20) врши и други работи во областа на заштитата од јонизирачко зрачење.*

#### **1.5. СПЕЦИФИЧНОСТ НА ОРГАНОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА**

*Дирекцијата за радијациона сигурност е самостоен орган на државната управа со својство на правно лице надлежна за вршење на управните и стручните работи од областа на заштитата од јонизирачко зрачење на целата територија на Република Северна Македонија и на сите гранични премини.*

## 1.6. СТРУКТУРА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ



## 1.7. ОДНОСИ СО ОРГАНИТЕ ВО СОСТАВ

*Дирекцијата за радијациона сигурност нема органи во состав.*

## **1.8. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ**

### *Зајакнаџа радијациона и нуклеарна сигурноси и нуклеарна безбедноси*

*Во функција на осигурување на наведениот приоритет ги утврдуваме следниве приоритетни цели:*

- *Усогласување на законодавството на Република Северна Македонија во областа на заштитата од јонизирачко зрачење, радијациона сигурност и нуклеарна безбедност со законодавството на Европската Унија*
- *Надградба на процедурите и системот на функционирање на Дирекцијата*
- *Подобрување на состојбата во однос на изградба и одржување на компетенциите преку образование и обука на сите страни кои имаат одговорност во обезбедување на сигурност*
- *Надградба и подобрена ефикасност на системот за контрола на сите извори на јонизирачко зрачење во Република Северна Македонија*
- *Зајакнаџа контрола и следење на недоволната трговија со радиоактивни материјали*

### *Подобрено управување со радиоактивен отпад*

*Во функција на осигурување на наведениот приоритет ги утврдуваме следниве приоритетни цели:*

- *Воспоставување на регулативна контрола над радиоактивен отпад и искористени извори на јонизирачко зрачење до воспоставување на национален склад за радиоактивен отпад*
- *Воспоставување на национален склад за управување со радиоактивен отпад*
- *Демонтирање, кондиционирање и складирање на радиоактивните отпадници и други искористени радиоактивни извори*

## **1.9. АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА**

*Дирекцијата за радијациона сигурност, како орган на државната управа со надлежност во областа на заштитата од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност е формирана во 2005 година. Во текот на своето постоење континуирано превзема активности во насока на постигнување на целите и приоритетите кои се поставени пред неа уште со донесувањето на првиот стратешки план 2008-2010 година.*

*Со донесувањето на голем број на подзаконски акти предвидени со Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност се придонесе во подобрување на националното законодавство во областа на радијациона и нуклеарна сигурност и нуклеарна безбедност и негово хармонизирање со законодавството на ЕУ во областа,*

како и со другиите меѓународни стандарди пред се стандардите на Меѓународната агенција за атомска енергија. Подзаконските акти регулираат голем број на области како: начинот и постапката на издавање на дозволи за вршење на дејност со извори на јонизирачко зрачење; начинот на обука на лицата кои вршат дејност со извори на јонизирачко зрачење; условите кои треба да бидат исполнети од страна на технички сервис со цел добивање на лиценца од Дирекцијата за радијациона сигурност; изземање на извори на јонизирачко зрачење; граници на изложеност; управување со радиоактивен отпад; транспорт на радиоактивен и нуклеарен материјал; квалификациите и здравствената состојба на лицата кои вршат дејност со извори на јонизирачко зрачење итн. Со донесувањето на подзаконските акти се изврши дојдовно уредување на областта од надлежност на Дирекцијата и се изврши допрецизирање на одредбите од Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност, со што се овозможи нејова примена од страна на правните лица кои вршат дејност со извори на јонизирачко зрачење.

Во областта на радијациона и нуклеарна сигурност и нуклеарна безбедност се направени измени во законодавството на Европската унија, како и на стандардите на МААЕ со што се наметна потреба од соодветна анализа на националното законодавство. Анализата на националното законодавство од аспект на нејова усогласеност со измениите во меѓународните стандарди е направена во текот на 2016 година со помош на странски експерти во рамки на ИПА проект за итамошно зајакнување на националните регулаторни тела на Балканот во областта на радијациона и нуклеарна сигурност и нуклеарна безбедност. Подготвени се соодветни коресподентни табели поединечно за секоја ЕУ директива и е подготвен акционен план со временска рамка за имплементација на утврдените недостигаи. Во текот на 2018 и 2019 година, се направени соодветни предлог измени во националното законодавство во насока на усогласување со ЕУ законодавството и стандардите на МААЕ. При тоа, во наредниот период ќе биде неопходно соодветно алоцирање на постојните стручни човечки ресурси во насока на довршување на процесот на хармонизација на националното законодавство.

Со цел зајакнување на меѓународната соработка од своето формирање Дирекцијата презеде активност и врз основа на нејзина иницијатива се изврши ратификација на две конвенции во предметната област и тоа: Заедничката конвенција за сигурност на управување со искористено нуклеарно гориво и сигурност на управувањето со радиоактивен отпад и Измениите и дојдовнувањата на Конвенцијата за физичка заштита на нуклеарен и радиоактивен материјал со што до приближи своето национално законодавство кон меѓународните стандарди кои се применуваат од страна на државите кои се членки на овие конвенции. Врз основа на одредбите на конвенциите кои Република Северна Македонија ги има ратификувано, или кои се превземени со сукцесија, Дирекцијата подготвува редовни извештаи за начинот на исполнување на обврските проишани со нив. Дојдовно, во насока на зајакнување на меѓународната соработка, Дирекцијата презеде чекори и попиша Меморандуми за соработка со регулаторните тела на Бугарија, Словенија, Романија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Косово со кои се предвидува блиска соработка и размена на искуства помеѓу регулаторните тела во насока на подобрување на радијациона и нуклеарната сигурност во регионот. Дирекцијата учествува континуирано во меѓународни и билатерални проекти во рамките на кои се стекнуваат искуства и се воведуваат активности кои се во насока на подобрување на областта на радијациона и нуклеарна сигурност и нуклеарна безбедност во Република Северна Македонија.

Во насока на зајакнување на своите административни капацитети и човечки ресурси, Дирекцијата редовно подготвува годишни програми за обука на административните службеници и континуирано се грижи за нивно учество на обуки, како во однос на оштите обуки организирани од Агенцијата за административни службеници така и на специјализирани обуки организирани од МААЕ, Амбасада на САД во Република Северна Македонија;

Во целиот период на своето постоење Дирекцијата континуирано ја спроведува својата активност на издавање на дозволи за вршење на дејност со извори на јонизирачко зрачење и на вршење на инспекциски надзор над примената на Законот за заштитата од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност и подзаконските акти донесени врз основа на законот преку инспектори за радијациона сигурност. Податоците добиени во постапката на издавање на дозволи и вршењето на инспекции се користат за ажурирање на Националниот регистар на извори на јонизирачко зрачење кој го води Дирекцијата за радијациона сигурност.

Во насока на вршење на анализа на состојбата во областа на радијациона и нуклеарна сигурност во Република Северна Македонија и со цел проверка на усогласеноста на своите активности со меѓународните стандарди на Меѓународната агенција за атомска енергија, во периодот 30 октомври - 08 ноември 2017 година на барање на Дирекцијата за радијациона сигурност се реализираше IRRS мисија во Република Северна Македонија. IRRS претставува мисија во рамките на која се обезбедува интелектуална помош за преглед на заедничките аспекти на националната, правната и владината рамка и регулаторна инфраструктура за сигурност на секоја држава. IRRS мисијата се однесуваше на сите радиоактивни извори и постројки за цивилна употреба кои се под регулаторна контрола во државата. Во рамките на мисијата се направи споредба на националната регулаторна рамка за сигурност во однос на стандардите за сигурност на МААЕ кои претставуваат меѓународен референт за сигурност. Мисијата исто така беше искористена за размена на информации и искуство помеѓу тимот кој ја сочинуваше мисијата и претставниците од Дирекцијата во областите кои беа опфатени со мисијата. Тимот на IRRS мисијата се состоеше од 9 експерти сениори од 9 држави членки на МААЕ, еден набљудувач, двајца претставници од МААЕ и 1 административен асистент од МААЕ. Тимот на IRRS спроведе преглед на следниве области: одговорност и функции на Владата; глобален режим за сигурност; одговорност и функции на регулаторното тело; систем за управување со квалитет на регулаторното тело; активностите на регулаторното тело, вклучувајќи го процесот на издавање на дозволи за вршење на дејност, преглед и проценка, процесите на инспекциски надзор и примена на законските одредби, подготвка и содржина на правилници и упатства, подготвеност и одговор во случај на вонреден настан, контрола на медицинската и професионалната изложеност, контрола на радиоактивните отпад и материјали за ослободување од контрола, мониторинг на животната средина, транспорт, управување со радиоактивен отпад и поврзаноста со нуклеарната безбедност. Дополнително, во рамките на мисијата беше вклучена и дискусија во однос на прашањата за финансиската независност на регулаторното тело и транспарентноста и прифаќање од страна на јавноста на управувањето со радиоактивен отпад. Во рамките на мисијата беа вклучени и посетите од страна на членови на тимот на надлежни институции во Северна Македонија при кои се набљудуваа регулаторните активности и спроведувањето на инспекциските надзори од страна на Дирекцијата, а исто така се спроведуваа и дискусии со вработените во правните лица кои вршат дејност со извори на јонизирачко зрачење. Во насока на подготвки за IRRS мисијата од страна на Дирекцијата беше спроведена само проценка и беше подготвен прелиминарен акционен план кој ги вклучуваше идентификуваните слаби страни за кои е потребно поинакушно подобрување. Поканата за спроведување на IRRS мисијата ја демонстрира посветеноста на државата за подобрување на националната законодавна и регулаторната рамка за радијациона сигурност. При тоа, IRRS тимот идентификуваше добра практика и подготви препораки и сугестии кои индицираат каде се потребни или пожелни одредени подобрувања во насока на продолжување на зајакнување на ефективност на регулаторните функции во согласност со стандардите на МААЕ.

Во однос на дел од препораките и сугестиите од IRRS тимот веќе се преземени активности од страна на вработените во Дирекцијата како во однос на: изработка на упатство за издавање на дозвола за вршење на дејност со извори на јонизирачко зрачење, изработка на политиката на сигурност во рамките на системот на управување

на Дирекцијата, усогласување на нацрт верзијата на Упатството за управување со квалитет за Дирекцијата за радијациона сигурност со новиот ИСО стандард 9001:2015, спроведување на акциониот план подготвен врз основа на спроведените работилници во 2016 година за транзиција на ЕУ директивите.

Препораките и сугестиите од IRRS тимот кои индицираат каде се потребни или пожелни одредени подобрувања во насока на продолжување на зајакнување на ефективност на регулаторните функции во согласност со стандардите на МААЕ се внесени во рамките на програмите во овој стратешки план.

Дирекцијата за радијациона сигурност во наредниот тригодишен период исто така ќе биде исправена пред извонредно исполнување на препораките и сугестиите од IRRS тимот, а со тоа и подобрување на своето работење и севкупно подобрување на областа на радијациона и нуклеарна сигурност во Република Северна Македонија. При тоа, во рамките на сите активности во насока на постигнување на поставените цели, Дирекцијата ќе биде соочена со извонредно на оптимално алоцирање и искористување на достапните ограничени стручни човечки ресурси.

СИЛНИ СТРАНИ	СЛАБИ СТРАНИ
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Воспоставена законска регулатива</li> <li>➤ Компетентен кадар</li> <li>➤ Технички ресурси</li> <li>➤ Добра меѓуинституционална соработка</li> <li>➤ Добра меѓународна соработка</li> <li>➤ Ефикасност и ефективност на работата на ДРС</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Неможност за унапредување во рамки на ДРС</li> <li>➤ Немање на раководен кадар</li> <li>➤ Несразмерност на одговорностите со работното место</li> <li>➤ Непостоење на ИСО сертификација за СУК</li> <li>➤ Непостоење на центар за обука</li> </ul>
МОЖНОСТИ	ЗАКАНИ
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Поголеми напори на раководството на ДРС за обезбедување на финансиски средства за унапредување во рамки на ДРС</li> <li>➤ Сертификација на ДРС за СУК по ИСО 9001:2015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Одлив на компетентен кадар од ДРС</li> <li>➤ Влијание од страна на други државни органи врз работата на ДРС</li> </ul>



## **1.10. ПРОГРАМИ**

- 1. Регулаторна инфраструктура во областа на заштитата од јонизирачко зрачење, радијациона сигурност и нуклеарната безбедност**
- 2. Контрола на извориште на јонизирачко зрачење, како и контрола и спречување на недозволената трговија со радиоактивни материјали**
- 3. Контрола на изложеноста на населението и професионално изложени лица, како и одговорност и одговор во случај на радијационен внатрешен настан**
- 4. Управување со радиоактивен отпад и искористени извори на јонизирачко зрачење**

## 2.1 ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 1

### **Регулаторна инфраструктура во областа на заштитата од јонизирачко зрачење, радијациона сигурност и нуклеарната безбедност**

2.1. А

#### **ОПРАВДАНОСТ И ДИЗАЈН НА ПРОГРАМАТА**

**Образложение:** Програмата **Регулаторна инфраструктура во областа на заштитата од јонизирачко зрачење, радијациона сигурност и нуклеарната безбедност** е во функција на реализација на:

#### **1. Стратешкиот приоритет на Владата на РСМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2020 година**

-Полноправно членство на Република Северна Македонија во НАТО и  
-Успешно водење на преговорите со Европската Унија

#### **2. НПАА**

3.15 Енергија 3.15.7 Нуклеарна сигурност и радијациона заштита

#### **Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа:**

Програмата е во функција на реализација на:

Приоритетот:

**Законската радијациона и нуклеарна сигурност и нуклеарна безбедност**

Приоритетната цел:

**Усогласување на законодавството на Република Северна Македонија во областа на заштитата од јонизирачко зрачење, радијациона сигурност и нуклеарната безбедност со законодавството на Европската Унија**

**Назив на Програмаџа:**

Режулаџорна инфрасџрукџура во областа на зашџиџаџа од јонизирачко зрачење, радијаџионаџа сиџурносџ и нуклеарнаџа безбедносџ

**Цел на Програмаџа:**

Зајакнување на режулаџорнаџа инфрасџрукџура во областа на зашџиџаџа од јонизирачко зрачење, радијаџионаџа сиџурносџ и нуклеарнаџа безбедносџ

**Показатељи за усџех на Програмаџа:**

Целосно џрансџонирање на соодветниџе ЕУ дирекџиви во националноџо законодавсџво

**Програмаџа е:** хоризонтџална

**Очекувани резулџаџи (комџонентџи) од Програмаџа:**

Режулаџорна инфрасџрукџура во областа на зашџиџаџа од јонизирачко зрачење, радијаџионаџа сиџурносџ и нуклеарнаџа безбедносџ

**Резулџаџи 1:**

Зајакнаџи кайаџиџеџи на Дирекџијаџа за радијаџиона сиџурносџ

**Показатељ за усџешносџ:**

Донесен акџи за восџосџавен сисџем за уџравување на квалиџеџи до декември 2020

**Резулџаџи 2:**

Трансџозиџија на ЕУ законодавсџвоџо и сџандарџиџе на МААЕ во областа на радијаџиона и нуклеарна сиџурносџ и нуклеарна безбедносџ

**Показатељ за усџешносџ:**

Изменување и доџолнување на најмалку 2 џодзаконски акџи до крајоџи на 2020 џодина

Изменување и доџолнување на најмалку 3 џодзаконски акџи до крајоџи на 2021 џодина

**Резулџаџи 3:**

Восџосџавен сисџем за информирање на населениеџо

**Показатељ за усџешносџ:**

Донесен План за информирање на населениеџо, изработџени 100 брошури за информирање на населениеџо за зашџиџа од јонизирачко зрачење и радијаџиона сиџурносџ, 20 јавни насџаџи во електронски и џечайџени медиуми.

**Резулџаџи 4:**

Зајакнаџа межуносџџиџуџионална, билатџерална и межународна сорабџџка

**Показатељ за усџешносџ:**

Поџџиџан Меморандуми за сорабџџка со надлежни режулаџорни џела од земџаџа и регионоџи, учесџиво во национални и регионални џроекџи

**Б: План за сїроведување на Програма 1**  
**Регулаторна инфраструктура во областа на заштитата од јонизирачко зрачење, радијациона сигурност и нуклеарната безбедност**

**Резултат 1:** Зајакнати капацитети на Дирекцијата за радијациона сигурност

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Пошребни ресурси	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	човечки	Финансиски МКД
1. Комплетирање на програмата за воспоставување и имплементирање на интегриран систем за управување на квалитет во Дирекцијата за радијациона сигурност согласно ISO стандардите и стандардите на МААЕ (IAEA Safety Standards GSR Part 2).	ДРС	Домашни и странски експерти	01.01.2020	31.12.2020	Вработени од ДРС, странски експерти	Буџетска Програма 7 Пошрограма 71 Пошребни: 350 000
2. Донесување на процедури во рамки на СУК	ДРС	Домашни и странски експерти	01.01.2020	31.12.2020	Вработени од ДРС, странски експерти	Буџетска Програма 7 Пошрограма 71 Пошребни: 10 000
3. Изработка на организациони процедури во однос на регулаторните процеси во рамките на СУК	ДРС	Домашни и странски експерти	01.01.2020	31.12.2020	Вработени од ДРС, странски експерти	Буџетска Програма 7 Пошрограма 71 Пошребни: 10 000
4. Дефинирање и изработка на организациони упатства	ДРС	Домашни и странски експерти	01.01.2021	30.06.2022	Вработени од ДРС, странски експерти	Буџетска Програма 7 Пошрограма 71 Пошребни: 2021 г.-20 000 2022 г.-20 000

5. Мерење и процена на ефективносќа на СУК преку анализа на реализација на штековните активности	ДРС		континуирано	континуирано	Вработени од ДРС,	Буџетска Програма 7 Поштрограма 71 Пошребни: секоја година по 20 000
6. Реализација на независни проверки – внатрешни и надворешни	ДРС		01.01.2020	31.12.2020	Вработени од ДРС, домашни странски експерти	Буџетска Програма 7 Поштрограма 71 Пошребни: 60 000
7. Воспоставување на Комисијата за радијациона сигурносќ	ДРС		01.01.2020	31.12.2020	Вработени од ДРС,	Буџетска Програма 7 Поштрограма 71
8. Превземање на соодветни мерки за зајакнување на соработката и комуникацијата со сите заинтересирани страни	ДРС		континуирано	континуирано	Вработени од ДРС,	Буџетска Програма 7 Поштрограма 71
9. Обука на административните службеници од ДРС за штронирање на ЕУ законодавството во национално законодавство	ДРС	Странски експерти	01.01.2020	31.12.2020	Вработени од ДРС	Буџетска Програма 7 Поштрограма 71 Пошребни: 50 000
10. Обука на административните службеници од ДРС за начини на лиценцирање на корисници на извори на јонизирачко зрачење во земји членки на ЕУ	ДРС	Странски експерти	01.01.2020	31.12.2020	Вработени од ДРС	Буџетска Програма 7 Поштрограма 71 Пошребни: 50 000
11. Обука на административните службеници од ДРС во однос на постајката за лиценцирање и инспекција на складови	ДРС		01.01.2020	30.06.2021	Странски експерти	Буџетска Програма 7 Поштрограма 71 Пошребни: 2020 г.-80 000 2021 г.- 70 000

12. Обука на инспекторите за радијациона сигурност за вршење на инспекциски надзор над користење на извори на јонизирачко зрачење во медицина, индустрија во земји членки на ЕУ	ДРС	Странски експерти	01.01.2020	31.12.2020	Вработени од ДРС	Буџетска Програма 7 Поштрограма 71 Пошребни: 60 000
13. Разледување на можоста за обезбедување на ефективна независност на ДРС од Министерството за здравство во однос на буџетот на ДРС	ДРС	Влада на РСМ	01.01.2020	31.12.2020	Вработени од ДРС	Буџетска Програма 7 Поштрограма 71 Пошребни: 15 000
<b>Вкупно активности во 2020 година: 12 (дванаесет)</b>						<b>705 000</b>
<b>Вкупно активности во 2021 година: 4 (четири)</b>						<b>110 000</b>
<b>Вкупно активности во 2022 година: 2 (две)</b>						<b>40 000</b>

**Резултат 2:** Транзиција на ЕУ законодавството и стандардите на МААЕ во областа на радијациона и нуклеарна сигурност и нуклеарна безбедност

Активности	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Пошребни ресурси	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	човечки	Финансиски МКД
1. Преглед и ревидирање на законските и подзаконските одредби со цел да се обезбеди усогласеност со стандардите на МААЕ.	ДРС	Домашни и странски експерти, Релевантни институции	01.01.2020	30.06.2021	Вработени од ДРС, домашни и странски експерти	Буџетска Програма 7 Поштрограма 71 Пошребни: 2020 г.-80 000 2021 г.-70 000

2. <i>Преглед и ревидирање на законскиите и подзаконскиите одредби со цел да се обезбеди усогласеност со елементите наведени во стандардите на МААЕ од GSR Part 1, кои се однесуваат на националната политика и стандардите за сигурност во согласност со истражен процес.</i>	ДРС	Домашни и странски експерти, Релевантни институции	01.01.2020	30.06.2021	Вработени од ДРС, домашни и странски експерти	Буџетска Програма 7 Пошрограма 71 Пошребни: 2020 г.-75 000 2021 г.-75 000
3. <i>Утврдување на соодветни одредби во рамките на законските или подзаконските акти за изградба и одржување на компетенциите преку образование и обука на сите страни кои имаат одговорност за сигурност, како и за признавање на квалификувани експерти.</i>	ДРС	Домашни и странски експерти, Релевантни институции	01.01.2020	30.06.2021	Вработени од ДРС, домашни и странски експерти	Буџетска Програма 7 Пошрограма 71 Пошребни: 2020 г.-75 000 2021 г.-75 000
4. <i>Подготовка на конечна нацрт верзија на изменувања и доолнувања на Законот за заштитата од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност со цел усогласување со стандардите на МААЕ и ЕУ</i>	ДРС	Домашни и странски експерти, Релевантни институции	01.01.2020	30.06.2021	Вработени од ДРС, домашни и странски експерти	Буџетска Програма 7 Пошрограма 71 Пошребни: 2020 г.-75 000 2021 г.-75 000
5. <i>Изработка на нацрт измени на соодветните правилници за имплементација на Директивата на ЕУ за радиоактивен отпад и искористено гориво</i>	ДРС	Странски експерти	01.01.2020	31.12.2020	Вработени од ДРС, странски експерти	Буџетска Програма 7 Пошрограма 71 Пошребни: 60 000
6. <i>Изработка на нацрт измени на соодветните правилници за имплементација на Директивата на ЕУ за превоз на радиоактивен отпад и искористено гориво</i>	ДРС	Странски експерти	01.01.2020	31.12.2020	Вработени од ДРС, странски експерти	Буџетска Програма 7 Пошрограма 71 Пошребни: 60 000

7. Ажурирање на Правилникот за транспорт на радиоактивен материјал во насока на негово усогласеност со стандардите на МААЕ. (IAEA Transport Regulations SSR-6)	ДРС	Странски експерти	30.06.2020	31.12.2021	Вработени од ДРС, странски експерти	Буџетска Програма 7 Поштрограма 71 Пошребни: 2020 г.-25 000 2021 г.-50 000
8. Изработка на нацрт измени на соодветните правилници за имплементација на Директивата на ЕУ за нуклеарна сигурност	ДРС	Странски експерти	01.01.2020	31.12.2020	Вработени од ДРС, странски експерти	Буџетска Програма 7 Поштрограма 71 Пошребни: 60 000
9. Изработка на нацрт измени на соодветните правилници за имплементација на Директивата на ЕУ за основните стандарди на сигурност	ДРС	Странски експерти	01.01.2020	31.12.2020	Вработени од ДРС, странски експерти	Буџетска Програма 7 Поштрограма 71 Пошребни: 60 000
10. Преглед на сите подзаконски акти со цел утврдување дека се предвидени сите аспекти на сигурност.	ДРС	Странски експерти	30.06.2020	31.12.2021	Вработени од ДРС, странски експерти	Буџетска Програма 7 Поштрограма 71 Пошребни: 2020 г.-30 000 2021 г.-30 000
11. Изработка на Национална стратегија за образование и обука на професионално изложени лица	МОН	Министерства, органи на државна управа, правни лица, Комисија за радијациона сигурност, Високообразовни институции	01.01.2021	31.12.2021	Вработени од ДРС и МОН, СЗ, домашни и странски експерти	Буџетска Програма 7 Поштрограма 71 Пошребни: 2021 г.-200 000
12. Изработка на улогите како поддршка на регулаторните функции на ДРС	ДРС		01.01.2021	31.12.2022	Вработени од ДРС	Буџетска Програма 7 Поштрограма 71 Пошребни:



						2021г.-100 000 2022 г.-100 000
<b>Вкупно активности во 2020 година: 10 (десет)</b>						<b>600 000</b>
<b>Вкупно активности во 2021 година: 8 (осум)</b>						<b>675 000</b>
<b>Вкупно активности во 2022 година: 1 (една)</b>						<b>100 000</b>

**Резултат 3:** Воспоставен систем за информирање на населението

Активности	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Пошребни ресурси	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	човечки	финансиски МКД
1. Имплементација на План за информирање на населението врз основа на најдобрите ЕУ практики	ДРС	Странски експерти	01.01. 2020	31.12.2020	Вработени од ДРС, странски експерти	Буџетска Програма 7 Појпрограма 71 Пошребни: 100 000
2. Изработка на брошури и публикации за информирање на населението во врска со заштитата од јонизирачкото зрачење	ДРС	Странски експерти	01.01. 2020	31.12.2020	Вработени од ДРС, домашни и странски експерти	Буџетска Програма 7 Појпрограма 71 Пошребни: 240 000
3. Организирање на семинари, настани на медиуми за информирање на населението	ДРС		континуирано	континуирано	Вработени од ДРС, домашни и странски експерти	Буџетска Програма 7 Појпрограма 71 Пошребни: 200 000
4. Одржување и надградување на веб-страницата на Дирекцијата, како и поставување	ДРС		континуирано	континуирано	Вработени од ДРС	Буџетска Програма 7 Појпрограма 71

информации за работата на Дирекцијата на истата						Потребни: 40 000
5. Ажурирање на веб-страницата на ДРС	ДРС		континуирано	континуирано	Вработени од ДРС	Буџетска Програма 7 Потпрограма 71 Потребни: 40 000
6. Изработка на профил на ДРС на социјалните мрежи и континуирано надолжување со податоци од областа на активностите на ДРС	ДРС		континуирано	континуирано	Вработени од ДРС, домашни и странски експерти	Буџетска Програма 7 Потпрограма 71 Потребни: 300 000
<b>Вкупно активности во 2020 година: 6 (шест)</b>						<b>560 000</b>
<b>Вкупно активности во 2021 година: 4 (четири)</b>						<b>200 000</b>
<b>Вкупно активности во 2022 година: 4 (четири)</b>						<b>160 000</b>

**Резултат 4:** Зајакната меѓуинституционална, билатерална и меѓународна соработка

Активности	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	човечки	финансиски МКД
1. Потпишување на меморандум за соработка со регулаторното тело на Република Србија	ДРС	МНР, СЗ, ВРСМ	01.01.2020	31.12.2020	Вработени од ДРС	Буџетска Програма 7 Потпрограма 71 Потребни: 60 000
2. Зачленување на Република Северна Македонија во NEA (Агенција за нуклеарна енергија)	МНР, ДРС		01.01.2020	31.12.2021	Вработени од ДРС	Буџетска Програма 7 Потпрограма 71 Потребни: 2020 г.-70 000 2021 г.-80 000

3. Зачленување на Дирекцијата за радијациона сигурност во здружението на директориите на регулаторните тела за радијациона заштита (HERCA)	ДРС	МНР	01.01.2020	31.12.2021	Вработени од ДРС	Буџетска Програма 7 Поштрограма 71 Пошребни: 2020 г.-70 000 2021 г.-80 000
4. Учесиво на претставници од ДРС на состаноци кои се однесуваат на Конвенцијата за нуклеарна безбедност	ДРС		01.01.2020	31.12.2022	Вработени од ДРС	Буџетска Програма 7 Поштрограма 71 Пошребни: 2020 г.-100 000 2021 г.-100 000 2022 г.-100 000
5. Учесиво на претставници од ДРС на состаноци кои се однесуваат на Заедничката Конвенција	ДРС		01.01.2020	31.12.2022	Вработени од ДРС	Буџетска Програма 7 Поштрограма 71 Пошребни: 2020 г.-100 000 2021 г.-100 000 2022 г.-100 000
6. Учесиво на претставници од ДРС на годишната Генерална Конференција на МААЕ	ДРС		01.01.2020	31.12.2022	Вработени од ДРС	Буџетска Програма 7 Поштрограма 71 Пошребни: 2020 г.-100 000 2021 г.-100 000 2022 г.-100 000
<b>Вкупно активности во 2020 година: 6 (шест)</b>						<b>500 000</b>
<b>Вкупно активности во 2021 година: 6 (шест)</b>						<b>460 000</b>
<b>Вкупно активности во 2022 година: 3 (три)</b>						<b>300 000</b>

## 2. ПЛАНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМИТЕ

### 2.1 ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 2

**Контрола на извориште на јонизирачко зрачење, како и контрола и спречување на недозволената трговија со радиоактивни материјали**

2.1. А:

#### ОПРАВДАНОСТ И ДИЗАЈН НА ПРОГРАМАТА

**Образложение:** Програмата **Контрола на извориште на јонизирачко зрачење, како и контрола и спречување на недозволената трговија со радиоактивни материјали** е во функција на реализација на:

#### **1. Стратешкиот приоритет на Владата на РСМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2020 година**

- Полноправно членство на Република Северна Македонија во НАТО и
- Успешно водење на преговорите со Европската Унија

#### **2. НПАА**

3.15 Енергија 3.15.7 Нуклеарна сигурност и радијациона заштита

#### **3. Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа:**

Програмата е во функција на реализација на:

Приоритетот

**Заклучокот радијациона и нуклеарна сигурност и нуклеарна безбедност**

**Приоритетни цели:**

- Усогласување на законодавството на Република Северна Македонија во областа заштитата од јонизирачко зрачење, радијациона сигурност и нуклеарната безбедност со законодавството на Европската Унија
- Надградба и подобрена ефикасност на системот за контрола на сите извори на јонизирачко зрачење во Република Северна Македонија
- Зајакната контрола и спречување на недоволната трговија со радиоактивни материјали

**Назив на Програмата:**

Контрола на изворите на јонизирачко зрачење, како и контрола и спречување на недоволната трговија со радиоактивни материјали

**Цел на Програмата:**

Зајакнување на контролата на изворите на јонизирачко зрачење  
Зајакнување на контролата и спречување на недоволната трговија со радиоактивни материјали

**Показатели за успех на Програмата:**

Извршени најмалку 150 инспекциски надзори во 2020, 2021 и 2022 година

Издадени најмалку 50 дозволи за вршење на дејност со извори на јонизирачко зрачење

Зголемување на инспекциски надзори на гранични премини за 60 % на годишно ниво, Најмалку 15 проверки на функционирањето на статичните детектори на граничните премини, Најмалку 10 проверки на употреба на џеџери од сирани на царинските службеници и граничната полиција

**Програмата е:** хоризонтална

**Очекувани резултати (компоненти) од Програмата:**

Контрола на изворите на јонизирачко зрачење

Контрола и спречување на недоволната трговија со радиоактивни материјали

**Резултат 1:**

Лиценцирани корисници и надграден национален регистар на извори на јонизирачко зрачење и на регистар на нуклеарен материјал

**Показател за успешност:**

Издадени најмалку 1 лиценца на овластен стручен технички сервис, податоци внесени во националниот регистар на извори на јонизирачко зрачење, податоци внесени во Регистарот на нуклеарен материјал

**Резултат 2:**

Зајакнат инспекциски надзор

**Показател за успешност:**

Најмалку 150 инспекциски надзори во 2020, 2021 и 2022 година

**Резултат 3:**

Зголемена контрола на недоволната трговија со радиоактивни материјали преку воспоставен национален систем на контрола на сите извори на јонизирачко зрачење

**Показател за успешност:**

Зголемен број на извршени инспекциски надзори за 50 % на годишно ниво, број на откриени – детектирани обиди за недоволна трговија

## Б: План за сїроведување на Програма 2

**Контрола на извориште на јонизирачко зрачење, како и контрола и сїречување на недоволена шїрвоџа со радиоактивни материјали**

**Резултат 1:** Лиценцирани корисници и надграден национален реџистар на извори на јонизирачко зрачење и на реџистар на нуклеарен материјал

Активности	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	Човечки	финансиски МКД
1. Издавање на дозвола на сите технички сервиси во согласност со законските и подзаконските услови.	Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани,	Одделение за инспекциски надзор	01.01.2020	31.12.2020	Вработени од Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани, Одделение за инспекциски надзор	Буџетска Програма 7 Потпрограма 71 Потребни: 60 000
2. Издавање на дозволи на сите постројки и активности кои не се изземени од процесот на издавање на дозволи или одобрени преку средства на пријавување	Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани,	Одделение за инспекциски надзор	01.01.2020	31.12.2020	Вработени од Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани, Одделение за инспекциски надзор	Буџетска Програма 7 Потпрограма 71 Потребни: 60 000
3. Донесување на одредби за ефикасна и ефективна примена на системен пристап во процесот на издавање на дозволи	Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг	Одделение за инспекциски надзор	01.01.2020	31.12.2022	Вработени од Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и	Буџетска Програма 7 Потпрограма 71 Потребни: 2020 г.-30 000

	<i>и вонредни настајани,</i>				<i>вонредни настајани, Одделение за инспекциски надзор</i>	<i>2021 г.-20 000 2022 г.-25 000</i>
<i>4. Донесување на Упатство за форма и содржината на барањето за издавање на дозвола.</i>	<i>Одделение за дозволи- лиценци, мониторинг и вонредни настајани,</i>	<i>Одделение за инспекциски надзор</i>	<i>01.01.2020</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>Вработени од Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настајани, Одделение за инспекциски надзор</i>	<i>Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 40 000</i>
<i>5. Воспоставување и спроведување на процедурите за преглед и проценка на поднесената документација за проценка на сигурност.</i>	<i>Одделение за дозволи- лиценци, мониторинг и вонредни настајани,</i>	<i>Одделение за инспекциски надзор</i>	<i>01.01.2020</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>Вработени од Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настајани, Одделение за инспекциски надзор</i>	<i>Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 50 000</i>
<i>6. Предвидување на одредби за обврската на сите овластени правни лица да достават периодична проценка на сигурност.</i>	<i>Одделение за дозволи- лиценци, мониторинг и вонредни настајани,</i>	<i>Одделение за инспекциски надзор</i>	<i>01.01.2020</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>Вработени од Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настајани, Одделение за инспекциски надзор</i>	<i>Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 50 000</i>
<i>7. Периодична проценка на радијациониот ризик земајќи ги во предвид промените во вршењето на дејноста, изворот или постројките.</i>	<i>Одделение за дозволи- лиценци, мониторинг и вонредни настајани,</i>	<i>Одделение за инспекциски надзор</i>	<i>01.01.2020</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>Вработени од Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настајани, Одделение за</i>	<i>Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 60 000</i>

					инспекциски надзор	
8. Ажурирање и прорачување на податоциште во Националниот регистар на извори на јонизирачко зрачење	Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани, Одделение за инспекциски надзор		01.01.2020	01.01.2020	Вработени од Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани, Одделение за инспекциски надзор	Буџетска Програма 7 Поштрограма 71 Пошребни: 40 000
9. Внесување на податоци во воспоставениот Национален регистар врз основа на дозволи за вршење на дејности и инспекциски надзори	Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани, Одделение за инспекциски надзор		континуирано	континуирано	Вработени од Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани, Одделение за инспекциски надзор	Буџетска Програма 7 Поштрограма 71 Пошребни: 60 000
10. Внесување на податоци во Регистарот на нуклеарен материјал	Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани,		континуирано	континуирано	Вработени од Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани,	Буџетска Програма 7 Поштрограма 71 Пошребни: 60 000
<b>Вкупно активности во 2020 година: 10 (десет)</b>						<b>430 000</b>
<b>Вкупно активности во 2021 година: 3 (три)</b>						<b>60 000</b>
<b>Вкупно активности во 2022 година: 3 (три)</b>						<b>65 000</b>



**Резултат 2:** Зајакнај инспекциски надзор

Активносѝ	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Пошребни ресурси	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	Човечки	финансиски МКД
1. Воспоставување на стандартизирана процедура за спроведување на инспекциски надзор, вклучувајќи и листи за проверка за вршење на инспекциски надзор за сите постројки и активности	Одделение за инспекциски надзор		01.01.2020	31.12.2020	Вработени од Одделение за инспекциски надзор и	Буџетска Програма 7 Пошрограма 71 Пошребни: 10 000
2. Изработка на годишни програми за инспекциски надзор, квартални планови за инспекциски надзор и годишни извештаи за инспекциски надзор	Одделение за инспекциски надзор	Одделение за управување со човечки ресурси	01.01.2020	31.12.2022	Вработени од Одделение за инспекциски надзор и Одделение за управување со човечки ресурси	Буџетска Програма 7 Пошрограма 71 Пошребни: 3г.*20 000=60 000
3. Спроведување на инспекциски надзор согласно годишните програма и кварталните планови за инспекциски надзор	Одделение за инспекциски надзор		континуирано	континуирано	Вработени од Одделение за инспекциски надзор	Буџетска Програма 7 Пошрограма 71 Пошребни: 300 000
4. Воспоставување на политика за спроведување на законските и подзаконските прописи како одговор во случај на неочитување на одредбите од страна на правните лица	Одделение за инспекциски надзор, Одделение за правни и оштии работи,		01.01.2021	31.03.2021	Вработени од Одделение за инспекциски надзор и Одделение за правни и оштии работи,	Буџетска Програма 7 Пошрограма 71 Пошребни: 10 000

	меѓународна соработка и европски иницијативи				меѓународна соработка и европски иницијативи	
5. Систематска обука на државните службеници од Дирекцијата за вршење на инспекциски надзор	ДРС		континуирано	континуирано	Вработени од ДРС	Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 300 000
<b>Вкупно активности во 2020 година: 5 (пет)</b>						<b>230 000</b>
<b>Вкупно активности во 2021 година: 5 (пет)</b>						<b>230 000</b>
<b>Вкупно активности во 2022 година: 4 (четири)</b>						<b>220 000</b>

**Резултат 3:** Зголемена контрола на недоволната трговија со радиоактивни материјали преку воспоставен национален систем на контрола на сите извори на јонизирачко зрачење

Активности	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Пошребни ресурси	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	човечки	Финансиски [MKD]
1. Спроведување на Годишната програма за инспекциски надзор за 2020 година во делот за контрола на граничните премини во Република Северна Македонија	Одделение за инспекциски надзор	МВР, МФ – Царинска Управа	01.01.2020	31.12.2020	Вработени од Одделение за инспекциски надзор	Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 60 000
2. Спроведување на Годишната програма за инспекциски надзор за 2021 година во делот за контрола на граничните премини во Република Северна Македонија	Одделение за инспекциски надзор	МВР, МФ – Царинска Управа	01.01.2021	31.12.2021	Вработени од Одделение за инспекциски надзор	Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 60 000

3. Сироведување на Годишната програма за инспекциски надзор за 2022 година во делот за контрола на граничните премини во Република Северна Македонија	Сектор за дозволи-лиценци, мониторинг, вонредни настани и инспекциски надзор	МВР, МФ – Царинска Управа	01.01.2022	31.12.2022	Вработени од Сектор за дозволи-лиценци, мониторинг, вонредни настани и инспекциски надзор	Буџетска Програма 7 Појпрограма 71 Појребни: 60 000
4. Набавка и инсталација на опрема за детектирање на јонизирачко зрачење	ДРС, МЖСПП, ЦУ-МФ		01.01.2020	31.12.2021		Буџетска Програма 7 Појпрограма 71 Појребни: 2020 г.-1 000 000 2021 г.-800 000
<b>Вкупно активности во 2020 година: 2 (две)</b>						<b>1 060 000</b>
<b>Вкупно активности во 2021 година: 3 (три)</b>						<b>860 000</b>
<b>Вкупно активности во 2022 година: 1 (една)</b>						<b>60 000</b>

## 2.1 ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 3

### **Контрола на изложеноста на населението и професионално изложени лица, како и одговорност и одговор во случај на радијационен вонреден настан**

2.1. А

#### **ОПРАВДАНОСТ И ДИЗАЈН НА ПРОГРАМАТА**

**Образложение:** Програмата **Контрола на изложеноста на населението и професионално изложени лица, како и одговорност и одговор во случај на радијационен вонреден настан** е во функција на реализација на:

#### **1. Стратешкиот приоритет на Владата на РСМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2020 година**

-Полноправно членство на Република Северна Македонија во НАТО и  
-Успешно водење на преговорите со Европската Унија

#### **2. НПАА**

3.15 Енергија 3.15.7 Нуклеарна сигурност и радијациона заштита

#### **Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа:**

Програмата е во функција на реализација на:

Приоритетот:

**Заклучна радијациона и нуклеарна сигурност и нуклеарна безбедност**

Приоритетната цел:

**Усогласување на законодавството на Република Северна Македонија во областа на заштитата од јонизирачко зрачење, радијационата сигурност и нуклеарната безбедност со законодавството на Европската Унија**

**Назив на Програмаџа:**

Контрoла на изложенoста на населениеџо и џрофесиoнално изложени лица, медицинскаџа изложенoстџ, како и џодгoџivenessџ и одгoвор во случај на радијациoнен вонреден настџан

**Цел на Програмаџа:**

Зајакнување на контрoлаџа на изложенoста на населениеџо и џрофесиoнално изложени лица, како и зајакнување на сисџемoџ за џодгoџivenessџ и одгoвор во случај на радијациoнен вонреден настџан

**Показателџи за успех на Програмаџа:**

Зајакнаџа контрoла на изложенoста на населениеџо и џрофесиoнално изложени лица, како и на сисџемoџ за џодгoџivenessџ и одгoвор во случај на радијациoнен вонредни настџани

**Програмаџа е:** хоризонтџална

**Очекувани резултатџи (комџонентџи) од Програмаџа:**

Контрoла на изложенoста на населениеџо и џрофесиoнално изложени лица, медицинскаџа изложенoстџ, како и џодгoџivenessџ и одгoвор во случај на радијациoнен вонреден настџан

**Резултатџ 1:**

Зајакнаџа зашџитџа на џрофесиoнално изложениџе лица

**Показател за успешностџ:**

Восџoставен реџисџар на дози за џрофесиoнално изложени лица најдоцна до декември 2020 година

**Резултатџ 2:**

Зајакнаџа контрoла на медицинскаџа изложенoстџ

**Показател за успешностџ:**

Број на квалификувани медицински физичари,

**Резултатџ 3:**

Зајакнаџа контрoла на изложенoста на населениеџо

**Показател за успешностџ:**

Донесен План за информирање на населениеџо, изработџени 100 брошури за информирање на населениеџо за зашџитџа од јонизирачко зрачење и радијациoна сигурностџ, 100 јавни настџаџи во електрoнски и џечайџени медиуми.

**Резултатџ 4:**

Зајакнаџи сисџем за џодгoџivenessџ и одгoвор во случај на радијациoнен вонреден настџан

**Показател за успешностџ:**

Пoџитџиван Меморандуми за соработџка со надлежни реџулатџорни џела од земјаџа и реџиoнoџи, учесџиво во национални и реџиoнални џроекџи

**Резултат 1:** Зајакна на заштитата на професионално изложени лица

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Пошребни ресурси	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	човечки	Финансиски [МКД]
1. Воспоставување на регистар на дози за професионално изложени лица	Одделение за инспекциски надзор	Овластени стручни технички сервиси	01.01.2020	31.12.2020	Вработени од Одделение за инспекциски надзор	Буџетска Програма 7 Пошрограма 71 Пошребни: 300 000
2. Ревидирање на законодавната и регулаторната инфраструктура во насока на усогласување со стандардите на МААЕ од GSR Part 3 за зајакнување на контролата на професионалната изложеност	Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани		01.01.2020	31.12.2021	Вработени од Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани	Буџетска Програма 7 Пошрограма 71 Пошребни: 2020 г.-30 000 2021 г.-30 000
3. Утврдување на обврска за работодавачите и правните лица за доставување на информации до здравствениите установи за примената доза од страна на вработените	Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани	Правни лица Здравствени установи	01.01.2021	31.12.2021	Вработени од Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани	Буџетска Програма 7 Пошрограма 71 Пошребни: 60 000
4. Обезбедување на реобука на професионално изложени лица кои се вклучени во активностите во кои се или би можеле да бидат	Одделение за дозволи-лиценци,		01.01.2020	31.12.2020		Буџетска Програма 7 Пошрограма 71 Пошребни: 60 000

изложени на јонизирачко зрачење.	мониторинг и вонредни настани					
5. Воспоставување на систем за персонален мониторинг на неутронско зрачење на професионално изложени лица	Влада на РСМ, ДРС, МААЕ, ЕУ	ДРС, технички сервиси	01.01.2020	31.12.2021		Буџетска Програма 7 Поштрограма 71 Пошребни: 2020 г.-60 000 2021 г.-60 000
6. Воспоставување на систем за следење на хромозомски аберации на професионално изложени лица	Влада на РСМ, ДРС, МААЕ, ЕУ	ДРС, технички сервиси, овластени здравствени установи	01.01.2020	31.12.2021		Буџетска Програма 7 Поштрограма 71 Пошребни: 2020 г.-300 000 2021 г.-300 000
<b>Вкупно активности во 2020 година: 5 (пет)</b>						<b>750 000</b>
<b>Вкупно активности во 2021 година: 4 (четири)</b>						<b>450 000</b>
<b>Вкупно активности во 2022 година:</b>						

## Резултат 2: Зајакната контрола на медицинската изложеност

Активности	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Пошребни ресурси	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	човечки	Финансиски [MKD]

1. Предвидување на одредби за квалификација, обука, обврски и одговорности за медицинските физичари	Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани	Овластени стручни технички услуги	01.01.2020	31.12.2020	Вработени од Одделение за инспекциски надзор	Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 300 000
2. Обезбедување на доволен број на квалификувани медицински физичари	Влада на РСМ, МЗ	ДРС	01.01.2020	31.12.2022	Вработени од ДРС	Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 2020 г.-20 000 2021 г.-20 000 2022 г.-20 000
3. Обезбедување на континуирана обука на медицинскиот и парамедицинскиот персонал во нивната соодветна област на работа	Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани	Научни и образовни институции	01.01.2021	31.12.2022	Вработени од Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани	Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 2021 г.-20 000 2022 г.-20 000
4. Ревидирање на законодавната и регулаторната рамка во насока на усогласување со стандардите на МAAE од GSR Part 3 за зајакнување на контролата на медицинската изложеност	ДРС		01.01.2020	31.12.2021		Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 2020 г.-30 000 2021 г.-30 000
5. Одредување на посебни критериуми за правните лица за иницирање и спроведување испрага во случај на непланирана медицинска изложеност	Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг		01.01.2020	31.12.2021		Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 2020 г.-30 000



	и вонредни настајани					2021 г.-30 000
6. Ревидирање на законодавната рамка во насока на предвидување на одредби за одговорностите и соработката помеѓу работодавачите и правните лица	Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настајани		01.01.2020	31.12.2021		Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 2020 г.-30 000 2021 г.-30 000
7. Воспоставување на постајка за периодично собирање на податоци за параметрите за медицинска изложеност, во поддршка на прегледот на воспоставените и утврдување на национални дијагностички референтни нивоа	ДРС	Странски експерти	01.01.2020	31.12.2020	Вработени од ДРС, странски експерти	Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 60 000
<b>Вкупно активности во 2020 година: 6 (шест)</b>						<b>470 000</b>
<b>Вкупно активности во 2021 година: 5 (пет)</b>						<b>130 000</b>
<b>Вкупно активности во 2022 година: 2 (две)</b>						<b>40 000</b>

**Резултат 3:** Зајакната контрола на изложеноста на населението

Активности	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Пошребни ресурси	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	човечки	Финансиски [МКД]
1. Воспоставување на процедури и барања за овластување во ситуации во кои испуштањата ги надминуваат некондиционалните граници или во кои сценариото на изложеност кое е наведено во овластувањето за испуштање е променето	Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настајани		01.01.2020	31.12.2020	Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настајани	Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 60 000

2. Ревидирање и ажурирање на законодавната рамка и на правилникот за управување со радиоактивен отпад во насока на усогласување на одредбите за нивоата на ослободување со стандардите на МААЕ од GSR Part 3.	Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани		01.01.2020	31.12.2021	Вработени од Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани	Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 2020 г.-30 000 2021 г.-30 000
3. Предвидување на дојдливите одредби во подзаконските акти во однос на мониторингот на изложеноста на населението во насока на усогласување со стандардите на МААЕ од GSR Part	Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани	Правни лица Здравствени установи	01.01.2021	31.12.2021	Вработени од Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани	Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 60 000
4. Евалуација на податоците за нивоата на радон на територијата на Република Северна Македонија	ДРС, ИЈЗ		31.12.2020	31.12.2020	Вработени од ДРС, ИЈЗ, домашни и странски експерти	Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 100 000
5. Подготовка и донесување на акционен план за контрола на изложеноста на населението на радон во заштитени простори	ДРС, ИЈЗ		31.12.2020	31.12.2020	Вработени од ДРС, ИЈЗ, домашни и странски експерти	Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 100 000
<b>Вкупно активности во 2020 година: 4(четири)</b>						<b>290 000</b>
<b>Вкупно активности во 2021 година: 2 (две)</b>						<b>90 000</b>
<b>Вкупно активности во 2022 година:</b>						

**Резултат 4:** Зајакнат систем за подготвеност и одговор во случај на радијационен вонреден настан

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Пошребни ресурси	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	човечки	Финансиски [МКД]
1. Ревидирање на Планот за заштита на населението во Република Северна Македонија во случај на вонреден настан и подзаконските акти за подготвеност и одговор во случај на радијационен вонреден настан во насока на усогласување на стандардите на МААЕ од GSR Part 7.	Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани	Странски експерти	01.01.2020	31.12.2021	Вработени од Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани, странски експерти	Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 2020 г.-150 000 2021 г.-150 000
2. Надгледување на компетенциите на лицата надлежни за сироведување на Планот за заштита на населението во случај на радијационен вонреден настан	ДРС	Странски експерти	01.01.2020	31.12.2021	странски експерти	Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 2020 г.-250 000 2021 г.-200 000
3. Сироведување на вежби за подготвеност и одговор во случај на радијационен вонреден настан	ДРС	Странски експерти	01.01.2020	31.12.2020	Вработени од ДРС, странски експерти	Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 120 000
4. Воспоставување на јасни критериуми за прогласување, навремена класификација и зайирање на радијационен вонреден настан	Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани		01.01.2020	31.12.2021	Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани	Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 2020 г.-150 000 2021 г.-150 000

5. Обезбедување на здравствени установи означени за иницијален медицински третман во случај на радијационен вонреден настан	Влада на РСМ, МЗ	ДРС	01.01.2020	31.12.2021		Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 2020 г.-40 000 2021 г.-40 000
6. Воспоставување на аранжмани за правнише лица за координација со локалните сили за прв одговор за спроведување на интерните планови за радијационен вонреден настан.	Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани	Правни лица Локални сили за прв одговор	01.01.2021	31.12.2021	Вработени од Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани	Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 70 000
7.Обезбедување на соодветна примена на растојанијата за планирање при радијационен вонреден настан за одговор во случај на категорија V.	Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани		01.01.2021	31.12.2021	Вработени од Одделение за дозволи-лиценци, мониторинг и вонредни настани	Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 40 000
8. Подготвка и донесување на стандардни оперативни процедури за радијационен вонреден настан на територијата на Република Северна Македонија	ДРС		01.01.2022	31.12.2022	Вработени од ДРС, странски експерти	Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 250 000
9.Обука на државни службеници за подготвеност и одговор во случај на радијациони вонредни настани во земји членки на ЕУ	ДРС		01.01.2020	31.12.2020	странски експерти	Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 180 000
<b>Вкупно активности во 2020 година: 7 (седум)</b>						<b>890 000</b>
<b>Вкупно активности во 2021 година: 7 (седум)</b>						<b>650 000</b>
<b>Вкупно активности во 2022 година: 1 (една)</b>						<b>250 000</b>

## 2. ПЛАНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМИТЕ

### 2.1 ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 4

#### Управување со радиоактивен отпад и искористени извори од јонизирачко зрачење

2.1. А:

#### ОПРАВДАНОСТ И ДИЗАЈН НА ПРОГРАМАТА

**Образложение:** Програмата Управување со радиоактивен отпад и искористени извори на јонизирачко зрачење произлегува од:

**1. Стратешкиот приоритет на Владата на РСМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2020 година**

-Полноправно членство на Република Северна Македонија во НАТО и  
-Успешно водење на преговорите со Европската Унија

**2. НПАА**

3.15 Енергија 3.15.7 Нуклеарна сигурност и радијациона заштита

**3. Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа:**

Програмата е во функција на реализација на:

Приоритетот

Подобрено управување со радиоактивен отпад

Приоритетните цели:

- Лиценцирање на национален склад
- Демонтирање, кондиционирање и складирање на радиоактивните отпадници

**Назив на Програмаџа:**

Уйравување со радиоакџивен оџџаг и искорисџени извори на јонизирачко зрачење

**Цел на Програмаџа:**

Восџосџавување на конџирола над радиоакџивниот оџџаг

**Показатељи за усџех на Програмаџа:**

Лиценциран склад на ниско и средноакџивен радиоакџивен оџџаг, Број на сигурно и безбедно складирани радиоакџивни извори

**Програмаџа е:** хоризонтална

**Очекувани резултатељи (компоненти) од Програмаџа:**

**Уйравување со радиоакџивен оџџаг и искорисџени извори на јонизирачко зрачење**

**Резултатељи 1:**

Восџосџавување на национален склад за радиоакџивен оџџаг

**Показател за усџешностџ:**

Лиценциран склад на ниско и средноакџивен радиоакџивен оџџаг

**Резултатељи 2:**

Сигурно и безбедно складирани радиоакџивни извори

**Показател за усџешностџ:**

Број на сигурно и безбедно складирани радиоакџивни извори

**Резултатељи 3:**

Восџосџавен систем на евиденција на радиоакџивен оџџаг

**Показател за усџешностџ:**

Податоци внесени во евиденцијатељи на радиоакџивен оџџаг

**Б: План за сїроведување на Програма 4**  
**Управување со радиоактивен отпад и искористени извори на јонизирачко зрачење**

**Резултат 1:** Воспоставување на национален склад за радиоактивен отпад

Активности	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Пошребни ресурси	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	Човечки	финансиски МКД
1. Дойолнување на регулативна рамка за постројки за управување со радиоактивен отпад и воспоставување на процедури за задоволување на барањата наведени во GSR Part 5.	ДРС	домашни и странски експерти	01.01.2020	30.06.2021	Вработени од Одделение за дозволи/лиценци, мониторинг и вонредни настани, Странски и домашни експерти	Буџетска Програма 7 Пошребна Програма 71 Пошребни: 2020 г.-100 000 2021 г.-50 000
2. Изградба на објект или адаптирање на објект наменети за склад на ниско и средноактивен радиоактивен отпад	Влада на РСМ, Операторот на складот, Донатори	ДРС, домашни и странски експерти	01.01.2020	31.12.2021	Вработени кај операторот	Буџет на Владата на РСМ Пошребни: 2020 г.-3 000 000 2021 г.-3 000 000
3. Обука на лица за работа во складот	Операторот на складот	ДРС, домашни и странски експерти	01.01.2020	30.06.2021	Странски експерти	Буџетска Програма 7 Пошребна Програма 71 Пошребни: 2020 г.-100 000 2021 г.-50 000
4. Лиценцирање на складот на ниско и средноактивен радиоактивен отпад	ДРС, Одделение за дозволи/лицен		01.06.2020	31.12.2021	Вработени од Одделение за дозволи/лиценци,	Буџетска Програма 7 Пошребна Програма 71 Пошребни:

	ци, мониторинг и вонредни настиани				мониторинг и вонредни настиани, Странски и домашни експерти	2020 г.-50 000 2021 г.-100 000
5. Инспекциски надзор над управувањето со складови	ДРС, Одделение за инспекциски надзор		01.01.2020	31.12.2022	Вработени од Одделение за инспекциски надзор	Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 2020 г.-30 000 2021 г.-30 000 2022 г.-30 000
<b>Вкупно активности во 2020 година: 5 (пет)</b>						<b>3 280 000</b>
<b>Вкупно активности во 2021 година: 5 (пет)</b>						<b>3 230 000</b>
<b>Вкупно активности во 2022 година: 1 (една)</b>						<b>30 000</b>

**Резултат 2:** Сигурно и безбедно складирани радиоактивни извори

Активности	Одговорни	Консултанти	Временска рамка		Пошребни ресурси	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	човечки	финансиски МКД
1. Утврдување на бројот на дојавувачи на пожар во Република Северна Македонија	ДРС		01.01.2020	31.12.2020	Вработени од ДРС	Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 150 000
2. Водење на дејални извештаи за складирањето извори во привремените складишта и за резултатите од мерењата	ДРС		конинуирано	конинуирано	Вработени од ДРС	Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 200 000



на брзина на гама дозен еквивалент околу складишта и нивно ажурирање						
3. Воспоставување на регулаторна контрола над изворот од минатото и радиоактивниот отпад до моментот на имплементирање на националната стратегија	Одделение за инспекциски надзор		континуирано	континуирано	Вработени од ДРС	Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 200 000
4. Декомисионирање на идентификуваниот привремени складишта	ДРС	ЕК, МААЕ	01.01.2021	31.12.2022	Вработени од ДРС, технички сервис	Проект на ЕУ Поддршка од МААЕ Буџетска Програма 7 Пошпрограма 71 Пошребни: 2021 г.-20 000 000 2022 г.- 20 000 000
<b>Вкупно активности во 2020 година: 3 (три)</b>						<b>270 000</b>
<b>Вкупно активности во 2021 година: 3 (три)</b>						<b>20 140 000</b>
<b>Вкупно активности во 2022 година: 3 (три)</b>						<b>20 140 000</b>

**Резултат 3:** Воспоставен систем на евиденција на радиоактивен отпад

Активности	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Пошребни ресурси	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	Човечки	финансиски МКД
1. Набавка на софтвер за евиденција на радиоактивен отпад	ДРС	МММ	01.01.2020	31.12.2020	Вработени од ДРС	Буџетска Програма 7 Пошрограма 71 Пошребни: 600 000
2. Внесување на податоци за радиоактивен отпад	ДРС		01.01.2021	31.12.2021	Вработени од ДРС	Буџетска Програма 7 Пошрограма 71 Пошребни: 50 000
3. Ажурирање на податоци за радиоактивен отпад	ДРС		конинуирано	конинуирано	Вработени од ДРС	Буџетска Програма 7 Пошрограма 71 Пошребни: 100 000
<b>Вкупно активности во 2020 година: 2 (две)</b>						<b>640 000</b>
<b>Вкупно активности во 2021 година: 2 (две)</b>						<b>80 000</b>
<b>Вкупно активности во 2022 година: 1 (една)</b>						<b>30 000</b>

### 3. ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ

ПРОГРАМА	Резиме на њојшеба од нови вработувања	Резиме на њојшеба од прераспределба на вработенише	Резиме на њојшеба од обуки
<b>ПРОГРАМА 1</b>	<p>Кадровско доекипирање на Дирекцијата со:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Раководител на Одделение за нормативно-правни работи, меѓународна соработка и европски иницијативи</li> <li>• Раководител на Одделение за финансиски прашања</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Стручно усовршување на административните службеници од Дирекцијата на полето на регулаторната инфраструктура во областа на заштитата од јонизирачко зрачење, радијациона сигурност и нуклеарната безбедност,</li> <li>• Изучување на странски јазици</li> <li>• Обука за работа со компјутери (основна и најредна)</li> </ul>
<b>ПРОГРАМА 2</b>	<p>Кадровско доекипирање на Дирекцијата со:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Раководител на Одделение за дозволи/лиценци, мониторинг и вонредни настани</li> <li>• Раководител на Одделение за инспекциски надзор</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Стручно усовршување на административните службеници од Дирекцијата во областа на контрола на извориште на јонизирачко</li> <li>• Изучување на странски јазици</li> <li>• Обука за работа со компјутери (основна и најредна)</li> </ul>
<b>ПРОГРАМА 3</b>	<p>Кадровско доекипирање на Дирекцијата со:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Раководител на Одделение за дозволи/лиценци, мониторинг и вонредни настани</li> <li>• Раководител на Одделение за инспекциски надзор</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Стручно усовршување на административните службеници од Дирекцијата во областа на управување и надзор со радиоактивен отпад</li> <li>• Изучување на странски јазици</li> <li>• Обука за работа со компјутери (основна и најредна)</li> </ul>

#### **4. ПРИНЦИПИ НА ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ**

*При кадровској доекспирање на Дирекцијата за радијациона сигурност ќе се води сметка во сироведувањето на уставното начело на заеднициите кои не се мнозинство во РСМ, како и правична полова застапеност.*

#### **5. РАЗВИВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ ФУНКЦИИ**

<b>2020</b> <b>планирани мерки</b>	<b>2021</b> <b>планирани мерки</b>	<b>2022</b> <b>Планирани мерки</b>
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

##### **Развивање полиитики**

*Во функција на изработка на потребната правна рамка (правилници, упатства, планови) во рамките на Дирекцијата за радијациона сигурност развивањето на политиките се одвива преку Одделение за нормативно-правни работи, меѓународна соработка и европски интеграции, бидејќи нема посебен организационен облик (Сектор односно Одделение) задолжено за креирање на политиките и координација.*

##### **Стратешко планирање / подготвување на буџетот**

*Подготвувањето и координирањето на сироведувањето на Стратешкиот план на Дирекцијата за радијациона сигурност и негово интегрирање со буџетскиот процес се одвива преку формирање на работна група координирана од директорот.*

### **Извршување на Буџетот и управување со средствата**

Подготвувањето и спроведувањето на Буџетот на Дирекцијата се врши од страна на Одделението за финансиски прашања

### **Управување со човечки ресурси**

Во рамките на ДРС е институционализирано Одделението за управување со човечки ресурси со 1 извршител (раководител на одделение)

- Изработка на Годишна програма за обука на вработените
- Организирање на обуки

- Изработка на Годишна програма за обука на вработените
- Организирање на обуки

### **Управување со информатички технологии**

Во рамките на ДРС е институционализирано работно место помлад соработник за ИТ поддршка во Одделението за нормативно-правни работи, меѓународна соработка и европски иницијативи

- Одржување на WEB страниците на Дирекцијата и на локалната мрежа, ЕХИМ системот воспоставен во Дирекцијата
- Обука на ИТ извршителот
- Обука и совети на вработените за користење на информатичката технологија

- Обука на ИТ извршителот
- Обука и совети на вработените за користење на информатичката технологија

### **Внатрешна ревизија**

Во рамките на ДРС нема институционализирано Одделение за внатрешна ревизија.